



1 МАЈ - РИМ – АВИОН

1 ден: (27.04.2018 – петок) - СКОПЈЕ – РИМ

Состанок на групата на скопскиот аеродром во 11:40 часот. Полетување за Рим во 13:40ч. Пристигнување во Рим во 15:25 часот. Трансфер до хотелот и сместување. Слободно време за одмор и индивидуални прошетки низ градот (предлог од придружникот на агенцијата на лице место). **Ноќевање.**

2 ден: (28.04.2018 – сабота) –РИМ (Разглед и Ватикан)

По појадокот е предвидена факултативна посета на Ватикан (превоз со метро, 2 часа разглед). Планирано е разглед на Ватиканските музеи, црквата Св. Петар и Систинската капела. При посетата на музеите ќе се видат најзначајните збирки дела: збирката на антички статуи, салата со таписерии и географските мапи од 16-ти век, салата со канделабри, собите кои ги насликал Рафаело. Посебно се истакнува Систинската капела со делата на Перуџина, Ботичели и други светски познати сликари. Во времето од 1508-1511 год Микеланџело Буонароти го насликал таванот со теми од Стариот завет за да околу 30-тина години подоцна како тема за просторот над олтарот го избрал Страшниот Суд. Потоа ќе ја посетиме најголемата црква во светот – Св.Петар во која се наоѓа познатата “Пиета” – единственото потпишано дело на Микеланџело. Прошетката завршува со посета на прекрасниот плоштад пред самата црква кој го уредил Бернини – најзначајниот уметник на италијанскиот барок. Потоа се упатуваме на организиран пешачки панорамски разглед на градот со локален водич (пешачки и метро). Во пешачки разглед од три часа ги поминуваме: Пиаца Навона, Пантеон, Фонтана ди Треви, Шпанските скали, шопинг улиците (Виа Кондоти, Виа Дел Корсо), Пиаца Пополо. Слободно време за индивидуални прошетки.Враќање во хотел.**Ноќевање.**

3 ден: (29.04.2018 – недела) – Колосеум

По појадокот е предвидена факултативна посета на Колосеум.. со локалниот водич се упатуваме кон црква Сан Клементе, каде што се наоѓа гробот на Св. Кирил, црквата Сан Пиетро ин Винколи, каде се наоѓа познатата скулптура на Мојсеј и синџирите во кои бил окован Св. Петар (првиот римски папа).Потоа се посетува една од најголемите знаменитост и атракција во Рим – Колосеумот, лоциран до дворецот на Нерон “Domus Aurea”, кој бил најголемиот амфитеатар во Римската Империја. Изградбата е започната од императорот Веспасиан во 72 год и е завршен година после неговата смрт (80 год.) од неговиот син Тит. Потоа се проаѓа покрај Римскиот форум и завршуваме со Кампидољо – римското собрание, пиаца Венеција и Олтарот на нацијата. Слободно време за индивидуални прошетки.Враќање во хотел.**Ноќевање.**

4ден: (30.04.2018 – понеделник) – РИМ - СКОПЈЕ

По појадокот одјавување од собите, слободно време за последно кафе во Рим и трансфер до аеродром. Полетување за Скопје во 16:00 ч. со директен лет. Пристигнување во Скопје во 17:35 ч.

ЦЕНА ПО ЛИЦЕ - 379 ЕУРА (23.498 мкд.)
ЦЕНА ПО ЛИЦЕ -424 ЕУРА (26.288 мкд.) – лице што
нема да користи факултативи

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ ВКЛУЧЕНИ СЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

- Директен лет на релација Скопје – Рим – Скопје со авиокомпанија Wizz Air
- Организирани трансфери: аеродром – хотел – аеродром
- Голема кабинска торба. (до 10 кг.)
- Сместување во двокреветни соби во хотел со 3* или 4* - 3 ноќевања со појадок
- Организирани прошетки според програмата со придружник од агенцијата
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ СЕ ВКЛУЧЕНИ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

- Аеродромски такси по лице се 3.720 денари,; Доплата за 23 кг. багаж (куфер).
- Доплата за еднокреветна соба 6.820 денари,
- Туристичка такса – 4 или 6 € по лице на ден (зависно од категоризација на хотелот)
- Билети за јавен превоз со метро; Патничко осигурување

ПАКЕТ ФАКУЛТАТИВИ : 105 €

ЦЕНИ ЗА ФАКУЛТАТИВИ :

- Организиран панорамски разглед на Рим со водич – 15 €
- Организирана факултативна посета на Ватикан , црквата Св.Петар и Сикстинската капела- 55 €
- Организирана посета на Колосеум, со локален водич, влезница за Колосеум и гробот на Св.Кирил – 50 €,

НАПОМЕНА : Поради закажување на термини и купување на влезници, факултативи мора да се пријават и уплата во агенција. Неможеме да гарантираме на лице место за достапност на влезници.

ОПШТИ НАПОМЕНИ:

- Резервација се прави со уплата на 30% од вкупниот износ на аранжманот
- Целосна уплата на аранжманот е 15 дена пред почетокот на истиот
- Цените се израсени во евра, уплата во денарска противвредност 1 евро = 62 мкд
- За реализација на аранжманот се потребни минимум пријавени 25 патника
- Организаторот го задржува правото да ја промени цената на аранжманот во случај на промена на цената на превозот или хотелот
- Во случај на недоволен број на пријавени патници организаторот го задржува правото да го откаже во целост аранжманот 5 дена пред датумот на започнување на истиот
- Организаторот го задржува правото за промена на цените на факултативните излети, во случај на промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици
- Организаторот го задржува правото за промена на редоследот на реализација на програмата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на програмата за патување во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.

**Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk**